

СТАТУТ

На Здружението

“Центар за истражување и креирање на политики”- ЦИКП

Општи одредби

Член 1

Заради остварување на целите и задачите утврдени со Законот, одлуката за основање на здружението и овој Статут, како и заради остварување на програмата за работа која е составен дел на овој Статут, се основа здружението на граѓани *“Центар за истражување и креирање на политики”-ЦИКП.*

Член 2

Името на Здружението е : *“Центар за истражување и креирање на политики”ЦИКП.*

Седиштето на здружението е на Бул. Авној 114, влез 1, стан бр.2, 1000 Скопје.

Член 3

Граѓаните се здружуваат заради вршење на дејности за подобрување и унапредување на правната, економската, културната и други области релевантни за севкупниот општествен развој на Република Македонија, подобрување на мулти-димензионалната соработка помеѓу земјите од регионот и пошироко, и креирање на политики во соодветните области.

Член 4

Здружението своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува самостојно во согласност со односите утврдени со Уставот на Република Македонија, со овој Статут, како и со законските норми кои регулираат материја од оваа област.

Член 5

Здружението има својство на правно лице со права, должности и одговорности утврдени со овој Статут и Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Здружението има свој печат и штембил.

Печатот е тркалезен и го содржи името на здружението Центар за информатичкото општество и интелектуална сопственост, а во средината се наоѓа логото на Здружението.

Штембилот на здружението е правоаголен на кој на горниот дел е испишано името на здружението, а на долниот дел број, датум, година - Скопје.

Член 6

Во работата на здружението се употребува името впишано во надлежниот регистар.

Цели и задачи на Здружението

Член 7

Општа цел на Здружението е:

- Подобрување и унапредување на правната, економската, културната и други сфери релевантни за севкупниот општествен развој на Република Македонија, подобрување на мулти-димензионалната економска, едукативна, културна и друга соработка помеѓу земјите од регионот и пошироко, и креирање на политики во соодветните области

Посебни цели на Здружението се:

- Спроведување на истражувачки активности и проекти од областа на правото, економијата, културата и други социјални сфери, чиј краен резултат ќе биде оформување на практични решенија и политики за подобрување и унапредување на овие сфери

Член 8

Своите цели и задачи здружението ги остварува преку:

- Остварување на конкретни програмски активности

- Спроведување на заеднички проекти во соработка со организации од земјата, регионот и пошироко
- Организирање на заеднички проекти, трибини, научни советувања и форуми
- Соработка со експерти од соодветните сфери
- Соработка со надлежни државни институции
- Соработка со локални, регионални и интернационални, невладини и меѓувладини организации и институции кои се занимаваат со прашања тесно поврзани со развојот на соодветните општествени сфери
- Основање на постојани или *ад хоц* клубови и комисии
- Основање на единствено друштво со ограничена одговорност и акционерски друштва за реализација на основните цели, интереси и активности и за финансирање на функциите утврдени со статутот
- Креација на интерактивен вебсајт на кој ќе бидат изложени сите активности на Здружението
- Вршење и други работи во согласност со овој Статут, Законите и Уставот на Република Македонија

Услови и начин на зачленување во здружението, права, обврски и одговорности на членовите на здружението

Член 9

Членство

Член на здружението, може да биде секој граѓанин, државјанин на Република Македонија како и секој странски државјанин кој

- Ги прифаќа основните цели и вредности врз кои се заснова функционирањето на Здружението.
- На денот на поднесување на апликацијата е полнолетен
- Има суштествени познавања од барем една област која што е назначена во член 3 од овој овој статут како област од примарно значење за остварување на програмските цели и задачи на здружението
- Плаќа годишна членарина најдоцна до 15 Октомври за тековната година (на пр. до 15 Октомври 2007, за 2007 година). Во исклучителни ситуации како на пример криза во земјата, регионот или светот, плаќањето на членарината може да се одложи со одлука на Извршниот одбор најмногу за 6 месеци. Висината на членарината се одредува на седница на Собранието на Здружението по предлог на Претседателот.
- Работи на проекти на Здружението во период од најмалку година дена

Членовите на Здружението ги поседува следните права и обврски :

- Право и обврска јавно да ги претставува и застапува основните принципи и цели на Здружението и да ја промовира реализацијата на тие принципи и цели
- Право на присуство на седниците на собранието
- Право на поднесување предлози за одлуки кои ги носи собранието
- Обврска да зема конкретно учество во спроведувањето на Програмата на активностите на Здружението
- Други права и обврски утврдени со овој Статут

Член на ЦИКП без право на глас може да биде и невладина организација, правно лице, меѓународна организација или амбаса доколку ги прифаќа основните цели и вредности врз кои се заснова функционирањето на Здружението и плаќа годишна членарина која ја одредува претседателот на ЦИКП.,,

Член 10

Основачите на здружението, имаат статус на член на здружението доколку ги исполнуваат условите од член 9 на Статутот.

Член 11

Зачленувањето во Здружението се врши со апликација до Претседателот на Здружението. По поднесената апликација за членство доколку се исполнети условите од член 9 одлучува извршниот одбор со мнозинство гласови од вкупниот број на членови. Претседателот води регистар на членство кој го ажурира еднаш годишно.

Член 12

Престанок на членство

Членството престанува доколку не се исполнети условите од член 9 и со:

- Поднесување на писмена оставка до извршниот одбор
- Губење на деловна способност
- Исклучување
- Смрт

Извршниот одбор може да одлучи со мнозинство гласови од вкупниот број на членови да го суспендира членот во случај на сериозна повреда на утврдните цели и задачи на делување на здружението. Извршниот одбор за ваквата ситуација може да го извести собранието и да поднесе предлог до собранието за исклучување од членство. Собранието за ова одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови. Засегнатитот член мора да добие можност да се произнесе по сите обвиненија. Жалба против вака

донесената одлука засегнатиот член може да поднесе до надзорната комисија во рок од 5 дена од денот на донесувањето на одлуката. По заминувањето од здружението, членот не може да полага никакви права и побарувања кон имотот на здружението.

Претставување на здружението

Член 13

Здружението го претставува и застапува претседателот на Здружението, кој што може ова свое овластување да го пренесе на друг член на Извршниот одбор.

Остварување на јавност во работата

Член 14

Работата на здружението е јавна.
Јавност во работењето се остварува со:

- Редовно известување на членовите, други здруженија на граѓани (НВО-и) и пошироката јавност преку печатени и електронски медиуми за работата и конкретните активности на здружението
- Обезбедување непречено присуство на членовите на седниците на органите и телата на здружението
- Креација и оддржување на свој веб сајт

Средства на здружението, начин на стекнување и располагање

Член 15

Здружението своите цели и задачи во почетокот на своето работење ги финансира од основачкиот влог на основачите.

Здружението може да се стекнува со предмети, парични средства и имотни права.

Здружението може да ги стекне средствата и од членарина, прилози, донации, подароци, тестамент, легат заверен пред нотар и друго.

Здружението може да остварува приходи и од добивката на трговските друштва што ги основало со сопствени средства заради остварување на своите цели и задачи утврдени со овој статут.

Здружението може да добива и средства од буџетот, согласно законот, врз база на сопствена програма за работа и овој Статут.

Член 16

Користење и располагање на средства на здружението добиени по основите од претходниот член се врши на начин утврден со овој Статут и со соодветните законски норми.

Член 17

За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на Здружението, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, други интерни акти на Здружението. Истите преземаат мерки за економско целесобразно користење на средствата и за спречување и отстранување на незаконитостите.

Член 18

Здружението донесува годишен финансиски план за приходите и расходите на здружението.

Органи на здружението

Собрание

Член 19

Собранието на здружението го сочинуваат членовите на здружението. Собранието се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно. При работата на Собранието на Здружението секој член на здружението поседува право само на еден глас. Ова право не може да се пренесе на други лица.

Собранието од своите редови избира извршен директор кој раководи со седниците на собранието (на начин утврден во член 24) и врши други работи утврдени со Деловникот за работа на собранието.

Член 20

Седници на собранието свикува извршниот директор на Здружението.

Седница на собранието се свикува и по предлог на од 2/3 од вкупниот број на членови на собранието.

Ако извршниот директор на Здружението не свика седница во рок од 15 дена од денот на поднесување на предлогот, седницата ја свикува Извршниот одбор или иницијаторите-членови на собранието.

Седница на собранието во врска со работата на извршниот одбор може да се свика и по предлог на надзорната комисија.

Начинот на свикување на седниците на собранието се определува со Деловникот за работа на собранието.

Член 21

Собранието на здружението од своите редови избира Извршен одбор, кој е извршен орган на собранието, на редовни и вонредни собранија.

Член 22

Собранието полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина од вкупниот број на членови.

Собранието одлуките ги донесува со мнозинство гласови од присутните членови, доколку поинаку не е предвидено со овој Статут.

Во надлежност на собранието е следново:

- Донесува Статут на здружението
- Врши дополнувања и измени на Статутот со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број на членови
- Го избира Извршниот одбор, како и негови одделни членови со просто мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членови на седницата
- Усвојува програмска ориентација за работа на здружението за период од 3 години, операционализирана во годишни програми
- Разгледува и усвојува периодични и годишни извештаи за работа на органите и телата на здружението
- Усвојува завршна сметка на Здружението
- Предлага избор и разрешување на членови на надзорната комисија
- Расправа за постигнатите резултати во работењето на здружението и дава насоки за натамошен развој на здружението
- Донесува одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на здружението
- Решава за формирање и укинување на ограноци и други форми на организирање на здружението
- Одлучува за промена на името на здружението
- Врши други работи кои произлегуваат од Статутот и законите

Член 23

Дејностите кои спаѓаат во делокругот на работа на Собранието во итни случаи ги врши Извршниот одбор на здружението, при што Извршниот Одбор има обврска на првата наредна седница на Собранието да поднесе извештај за преземените активности.

Извршен Одбор

Член 24

Извршниот одбор брои 3 члена: претседател и два члена. Со одлука на Собранието извршниот одбор може да брои 4 члена, претседател и три члена. Гласот на претседателот при одлучување на извршниот одбор каде постои еднаков број на гласови за и против одредена одлука е одлучувачки. Претседателот на извршниот одбор, воедно е и извршен директор на здружението. Собранието го бира извршниот директор со просто мнозинство гласови од вкупниот број на присутни членови на седницата. Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 3 години, со можност за повторен избор.

Член 25

Во надлежност на Извршниот одбор е следното:

- Ги спроведува статутарните и програмските задачи на здружението, како и одлуките и заклучоците на собранието
- Донесува и реализира годишна програма за работа
- Предлага измени и дополнувања на Статутот
- Носи Деловник за својата работа
- Одлучува за престанок со работа на здружението со двотретинско мнозинство
- Одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојуз и меѓународни организации
- Донесува соодветни правилници, прифаќа спогодби и склучува договори
- Свикува седници на собранието, кога за тоа се исполнети условите утврдени со статут, и припрема материјали
- Именува и разрешува секретар на здружението
- Донесува одлуки за формирање на постојани и повремени комисији, и ја насочува нивната работа
- Ги избира и разрешува членовите на надзорната комисија на предлог од собранието на здружението
- Подготвува периодичен и годишен извештај за својата работа
- Управува и одговара за управувањето со имотот на здружението
- Може да формира стручна служба и да врши контрола врз нејзината работа
- Именува потписници на жиро сметката на здружението
- Врши и други работи предвидени со овој Статут и со релевантните законски норми

Член 26

Извршниот одбор за својата работа е одговорен пред Собранието на здружението.

Собранието на здружението може да го отповика Извршниот одбор, или одделен негов член.

Предлог за отповикување на Извршниот одбор или на негов член може да поднесат најмалку 2/3 од членовите на собранието.

Предлогот за отповикување мора да биде во писмена форма.

Член 27

Извршниот одбор се состанува и одржува седници по потреба.

Седниците на извршниот одбор ги свикува претседателот на Извршниот одбор.

Предлог за свикување на седница на извршниот одбор може да поднесе една половина од членовите на Извршниот одбор.

Со седницата раководи и претседава претседателот на Извршниот одбор, а во негово отсуство член кој ќе го избере Извршниот одбор.

Начинот на свикување на седницата и на работење на извршниот одбор се одредува со Деловникот за работа на Извршниот одбор.

Член 28

Извршниот одбор своите одлуки ги донесува со јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Член 29

Извршниот одбор ја избира и отповикува надзорната комисија или одделни нејзини членови на предлог од собранието.

Надзорната комисија брои три члена.

Член на надзорната комисија може да биде секој член на здружението.

Надзорната комисија врши контрола врз работата на органите на здружението.

Претседател на здружението

Член 30

Претседателот на здружението го претставува здружението на јавни настани во земјата и во странство. Претседателот на здружението го бираат членовите на Собранието на здружението со просто мнозинство на предлог на членовите на извршниот одбор. Претседателот на здружението е видна јавна личност.

Престанок на здружението

Член 31

Здружението престанува да работи ако настанат причини утврдени во чл.52 од Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Член 32

Во случај на престанок на работата на Здружението неговиот имот се предава на членовите на Здружението во моментот на престанокот на работата кои се и основачи на Здружението.

Преодни и завршни одредби

Член 33

Измени и дополнувања на овој Статут се вршат во иста постапка како и за неговото донесување.

Член 34

Право на толкување на овој статут има Извршниот одбор.

Член 35

Овој статут стапува во сила на денот на неговото донесување.

Претседател
Д-р. Жидас Даскаловски

Скопје, 15.09.2010

***Центар за Истражување
и
Креирање на Политики***